



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Објавува според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено кинговодство 60392-603-16644

Вторник, 27 јануари 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 3 динари. Аконтацијата на претплатата за 1981 год. изнесува 800 динари. Рок за рекламациони 15 дена — Редакција: Улица Јована Бистика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 630-155; Уредништво; 651-885; Служба за претплатата 651-732; Телекс 11756

36.

Врз основа на точка 3 став 4 одредба под 1 од Резолуцијата за основните насоки и рамки на политиката на општествено-економскиот развој и за извршувањето на склучените договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80) во согласност со извршните совети на собранјата на републиките и со извршните совети на собранјата на автономните покраини. Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

1. Се утврдува Единствениот енергетски биланс на Југославија за 1981 година што е даден кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 22
26 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гајко Убинариќ, с. р.

37.

Врз основа на чл. 59 и 64, во врска со чл. 60, и 83 точка 6 и член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА

1. Производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што вршат услуги (во натамошниот текст: организациите на здружен труд) се должни за следните производи и услуги од надлежноста на федерацијата да доставуваат до Сојузната заедница за работите на цените ценовник заради заверка пред зголемувањето на цените на тие производи, односно услуги, и тоа:

Група Назив и спис на дејноста

1 2

0103 Преработка на јаглен

1) производство на кокс и полукоче

1 2

0105 Производство на деривати на нафта

- 1) моторни масла за сите мотори, диференцијали и менувачи
- 2) лежишни масла
- 3) индустриски масла
- 4) други минерални масла — само производи на рафинерии: (турбинско, трансформаторско, вретенско-рафинат, компресорско, цилиндерско за заситена и прегреана пара, одно, вазелинско и други минерални масла, мазива и масти од минерално потекло)
- 5) минерални мазивни масти — само производи на рафинерии
- 6) масти за кулични лежишта, товатна маст, коломаст, технички и медицински вазелин
- 7) специјални бензини (медицински бензин, бензин за масларници 65/105, за гума 80/120, хексан 65/80, специјален бензин 60/80)
- 8) авиобензини
- 9) аромати (бензен, толуен, МП ксилен, О-ксилен, етилбензен)
- 10) петролеи (за осветление, за мотори и сигнални)
- 11) white шпирит 140/200
- 12) петролкокс
- 13) парафини
- 14) базни масла
- 15) рафинати и дестилати

0106 Производство на руда од железо

Сите производи

0107 Цена металургија

Производство на железо и челик:

- 1) сурово железо
- 2) суров челик
- 3) валан, влечен и кован челик: сите производи
- 4) феролегури: сите производи

0108 Производство на руди на обесни метали

- 1) руди и концентрати на бакар
- 2) руди и концентрати на олово и цинк
- 3) боксит
- 4) руди и концентрати на други обесни метали

0109 Производство на обесни метали

- 1) бакар
- 2) олово
- 3) цинк

1	2
	4) глинаца 5) алуминиум 6) антимон 7) жива 8) неспоменати обоени метали
0110	Преработка на обоени метали 1) преработка на алуминиум 2) преработка на бакар и легури на бакар 3) преработка на олово 4) преработка на цинк 5) преработка на други обоени метали
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал) Сите видови на соли: 1) сол за човечка исхрана 2) индустриска сол
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал) 1) рамно стакло 2) огноотпорен материјал
0114	Машиноградба 1) земјоделски машини: сесалки, комбајни и жетварки
0115	Производство на сообраќајни средства (без бролоградбата) Производство на друмски возила: 1) мотори 2) камиони и специјални возила 3) трактори 4) делови и прибор за мотори, камиони, специјални возила и трактори
0118	Производство на базни хемиски производи 1) средства за заштита на растенија
0119	Преработка на хемиски производи 1) лекови и фармацевтски сировини, освен хумана крв, нејзини деривати, серуми и вакцини 2) детергенти 3) експлозивни
0124	Производство и преработка на хартија 1) целулоза за хартија 2) рсте-хартија 3) натрон-хартија за вреќи 4) натрон-вреќи
0129	Преработка на каучук 1) гуми за возила
0133	Производство и преработка на тутун 1) ферментираан тутун
0609	ПТТ услуги 1) писма и поштенски картички во внатрешниот поштенски сообраќај

2. Оваа одлука останува во сила додека не се променат, односно не се подобрат приликите на пазарот, а најдоцна шест месеци од денот на нејзиното встување во сила.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на: Наредбата за доставување на ценовниците заради евиденција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72, 40/75, и 28/76), Одлуката за условите на продажбата при формирањето на цените на производите и услугите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/73), Одлуката за начинот на формирањето на цените за произво-

дите и услугите на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/73), Одлуката за формирање на цените за сурова нафта според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77), Одлуката за определување максимални цени за определени услуги во меѓународниот поштенски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Одлуката за формирање на цените за производите на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77); точка 3 од Одлуката за формирањето на цените на одделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 12/75, 32/75, 37/75, 39/75, 59/75, 22/76, 29/76, 31/76, 40/77 и 34/78), Одлуката за формирањето на цените за производите на текстилната индустрија според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/74), Одлуката за општествена контрола на цените за доброточна храна од индустриско потекло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74 и 47/76), Одлуката за начинот на формирање на цените за преработки од месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/78 и 34/78), Одлуката за задржување на цените на затеченото месо за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79), Одлуката за општествена контрола на цените на сите видови на јаглен и природен гас и карбогас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/79), Одлуката за определување на максимални цени за производите на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/80 и 66/80), Одлуката за формирање на цените за сиво сурово железо и ферочугури според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76), Одлуката за определување на максималните цени за сол за јадење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80), Одлуката за формирање на највисоко ниво на производителските цени за определени лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/80), Одлуката за формирање на цените за семе и посадочен материјал на земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/80), Одлуката за определување на највисоко ниво на малопродажните цени за определени видови свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/80), Одлуката за определување на максимални цени за експедирање и доставување на писма и поштенски картички во внатрешниот поштенски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/80) и Одлуката за формирање на цените на одделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/80 и 67/80), Одлуката за максималните цени за деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Одлуката за формирање на цените за деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/81) во делот што се однесува на производите на производство на деривати на нафта од група 0105 наведени во точка 1 на оваа одлука.

Цените на производите и услугите формирани според прописите од став 1 на оваа точка, ќе се применуваат и натаму до донесувањето на прописите од надлежните органи на општествено-политичките заедници за начинот на формирање на цените на тие производи и услуги, согласно со член

д 3
и за општествената контрола на цените.

4. Оваа одлука влегува во сила народниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 23
26 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убина ил. с.

38.

Воз основа на член 56 во врска со член 64 став 1 и член 83 став 1 точка 3 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр 1/80 и 38/80); Советот на Сојузната заедница за работите на цените донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ

1 Основните и други организации на здружен труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст самоуправните организации и заедници) се должни до Сојузната заедница за работите на цените да доставуваат известување за цените заради следење, кога вршат промени на цените за следните производи и услуги од надлежноста на федерацијата, и таа:

Група	Назив и опис на дејноста
1	2
0104	Производство на нафта и земен гас 1) сурова нафта
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал) 1) производство на магнезит и глина, освен керамичка глина
0112	Преработка на неметални минерали: (без градежен материјал) 1) оптичко стакло 2) стаклена волна 3) јагленографитни производи 4) природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платна за брусење
0113	Металопреработувачка дејност: 1) производство на левани, ковани и пресувани производи 2) производство на метален инсталационен материјал
0114	Машиноградба: 1) енергетски машини и уреди 2) опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен очигче од гранката 0117) сите производи со исклучок на кабелариски машини, часовници и механизми за временско регулирање
0115	Производство на сообраќајни средства: Производство на шински возила: 1) производство на електрични, дизел-електрични и на други локомотиви за тесни и нормални колосеци 2) шинобуси, моторни товарни вагони, моторни дресини, моторни коли за одржување и поправка Производство на друмски возила: 1) патнички автомобили 2) мотоцикли и мопеди 3) делови и припој за патнички возила, мотоцикли и мопеди

1	2
0117	Производство на електрични апарати и машини: 1) производство на електрични машини и уреди Производство на електронски и телекомуникациони уреди: 1) производство на составни делови на електронски апарати и уреди 2) производство на комуникациони апарати и уреди 3) производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот 4) производство на кабли и проводници Производство на електрични апарати за домаќинство: 1) шпорети, бојлери, термоакумулациони печки и електрични радијатори 2) разладни апарати и уреди 3) апарати и уреди за миене и сушење 4) сигнални и луминисцентни цевки 5) производство на акумулатори и галвански елементи
0118	Производство на базични хемиски производи: 1) производство на хемикалии, освен за земјоделството 2) производство на хемикалии за земјоделството, освен минерални вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата
0130	Производство на прехранбени производи: 1) шеќер во кристали и коцки ситно пакување до 39 g и шеќер во прав
0133	Производство и преработка на тутун: 1) екстра квалитетни цигари 2) колекција на екстра цигари 3) цигари и цигарилоси 4) режан тутун 5) тутун за цваќање 6) тутун за луле 7) бурмут
0304	Воздушен сообраќај: 1) превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај 2) услуги на аеродроми
0309	ПТТ услуги 1) меѓународни ПТТ услуги 2) По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа одлука, организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на стоки на мало, односно на големо што ги формираат цените врз основа на член 22 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, не се должни до Сојузната заедница за работите на цените да доставуваат известување за цените заради следење 3) Известувањето за цените ги содржи 1) називот на производите односно на услугите, со краток опис на основните техничко-технолошки и на комерцијалните карактеристики, 2) единицата на мера, 3) продажната цена на производите и услугите за кои се доставува известување за цените заради следење, со ознака за видот на цената (производителска, големопродажна, малопродажна и др.); 4) условите на продажбата (место и начин на испорака, пресметување на амбалажата и др.); 5) постоечките цени за производите, односно на услугите формирани според важечките прописи до

доставувањето на известувањето за цените, условите на продажбата и за процентите на зголемувањето на цените

Сојузната заедница за работите на цените може, по потреба, да побара самоуправните организации и заедници да достават и други податоци, како и образложение од кое се гледа дека цените на производите односно на услугите се формирани со примена и поблиска разработка на критериумите од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените

Известувањето за цените се доставува во два примерока што се потпишани од страна на овластено лице определено со самоуправниот општ акт на самоуправната организација, односно заедница, најдоцна во рок од 10 дена пред денот на почетокот на продажбата на производите односно на вршењето на услугите, по цените од известувањето

4 Самоуправните организации и заедници што ги формираат цените со самоуправни спогодби според одредбите на чл 13 и 14 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените не се должни до Сојузната заедница за работите на цените да доставуваат известување за цените, освен за цените на производите, односно на услугите во финалната погрешувачка

5 Самоуправните организации и заедници не се должни до Сојузната заедница за работите на цените да доставуваат известување за цените заради следење, кога цените ги формираат во согласност со општествен договор за цените во чие склучување учествува Сојузниот извршен совет односно Сојузната заедница за работите на цените

6 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр 228/2

24 декември 1980 година

Белград

Претседател
на Советот на
Сојузната заедница за
работите на цените,
Илијаз Куртени, с.р.

39.

Врз основа на член 62 став 1, во врска со член 64 став 1 и член 83 став 1 точка 3 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за работите на цените пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ ЦЕНОВНИК СО ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗАРАДИ ЗАВЕРКА

1 За производите и услугите од надлежноста на Федерацијата за кои како мерка за непосредна контрола на цените е пропишано доставување на ценовник заради заверка, основните и други организации на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст самоуправните организации и заедници) се должни, пред зголемување-

то на цените на своите производи, до Сојузната заедница за работите на цените ценовникот да го доставува заради заверка

2 Ценовникот ги содржи следните податоци

1) називот на производите односно на услугите, со краток опис на основните техничко-технолошки и на комерцијалните карактеристики,

2) единицата на мера,

3) продажната цена на производите и услугите за кои се доставува ценовникот заради заверка, со ознака за видот на цената (производителска, голема продажна, малопродажна и др),

4) условите на продажбата (место и начин на испорака, пресметување на амбалажата и др),

5) постојните цени на производите односно на услугите формирани според важечките прописи до доставувањето на ценовникот заради заверка, условите на продажбата и процентите на зголемувањето на цените

Сојузната заедница за работите на цените може, по потреба, да побара самоуправните организации и заедници да достават и други податоци како и образложение од кое се гледа дека цените на производите, односно цените на услугите се формирани со примена и поблиска разработка на критериумите од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените

Ако ценовникот не ги содржи податоците од став 1 на оваа точка, Сојузната заедница за работите на цените ќе ја повика самоуправната организација, односно заедницата да го дополни ценовникот во рок кој не може да биде пократок од 15 дена, а најдоцна во рок од три дена пред истекот на рокот од член 62 став 5 на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените

Ако заинтересираната самоуправни организација или заедница не го дополни ценовникот согласно со став 3 од оваа точка Сојузната заедница за работите на цените нема да го завери ценовникот

3 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 228/3

24 декември 1980 година

Белград

Претседател
на Советот на
Сојузната заедница за
работите на цените,
Илијаз Куртени, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

36	Одлука за Единствениот енергетски биланс на Југославија за 1981 година —	185
37	Одлука за обврската за доставување на ценовник за одделни производи и услуги до Сојузната заедница за работите на цените заради заверка — — — —	185
38	Одлука за определување на производите и услугите за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат известувања за цените до Сојузната заедница за работите на цените заради следење — — — — —	187
39	Упатство за доставување до Сојузната заедница за работите на цените ценовник со документација заради заверка	183

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.